

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за јавните набавки (Службен Весник на РМ,24/12, 148/2013 и 160/2013) Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша на ден 05.01.2017 година, го донесе следниот

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Договори и рамковни спогодби за јавна набавка на стоки</b>				
1	Набавка на стоки за сигнализација на населените места низ териториите на Општина Маврово и Ростуше со изработка на проект		Јануари/Февруари	720.339,00	Барање за прибирање на понуди
2	Набавка на материјали за улично осветлување		Февруари/Март	1.000.000,00	Барање за прибирање на понуди
3	Набавка на канцелариски материјали за потребите на општината		Јануари/Февруари	160.000,00	Барање за прибирање на понуди
4	Набавка на градежни материјали и железарија за потребите на општината		Март/Април	600.000,00	Барање за прибирање на понуди
5	Набавка на гориво за потребите на општината		Мај/Јуни	700.000,00	Отворена постапка

6	Набавка на прехранбени продукти и средства за хигиена за потребите на општината		Август/Септември	200.000,00	Барање за прибирање на понуди
7	Набавка на возило за потребите на општината		Јануари/Февруари	700.000,00	Барање за прибирање на понуди
<b>II. Договори и рамковни спогодби за јавна набавка на услуги</b>					
8	Набавка на услуги од фиксната телефонија за потребите на општината за 2017/2018 година		Октомври/Ноември	60.000,00	Барање за прибирање на понуди
9	Набавка на услуги од мобилната телефонија за потребите на општината за 2017/2018 година		Јули/Август	1.000.000,00	Барање за прибирање на понуди
10	Набавка на услуги за изработка и ревизија на урбанистички планови		Јуни/Јули	700.000,00	Барање за прибирање на понуди
11	Набавка на услуги за редовно зимско одржување на локални патишта и улици		Октомври/Ноември	2.500.000,00	Отворена постапка
12	Набавка на услуги за десинсекција, дезинфекција и дератизација		Април/Мај	80.000,00	Барање за прибирање на понуди
13	Набавка на услуги за вршење на стручен надзор при изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локална патна инфраструктура и други градежни објекти		Јуни/Јули	150.000,00	Барање за прибирање на понуди
14	Набавка на осигурителни услуги за возилата во сопственост на општината		Октомври/Ноември	100.000,00	Барање за прибирање на понуди

15	Поштенски услуги		Февруари/Март	100.000,00	Барање за прибирање на понуди
16	Набавка на услуги за изработка и ревизија на проект за реконструкција на патен правец Ростушки Мост – Ростуше.		Јануари/Февруари	300.000,00	Барање за прибирање на понуди
<b>II. Договори и рамковни спогодби за јавна набавка на работи</b>					
17	Набавка на работи за изградба на општинска зграда		Март/Април	16.000.000,00	Отворена постапка
18	Набавка на работи за уредување на канализационен систем „Младиче“ с.Ростуше		Мај/Јуни	100.000,00	Барање за прибирање на понуди
19	Набавка на работи за реконструкција на локален пат Велебрдо		Април/Мај	3.000.000,00	Отворена постапка
20	Набавка на работи за изградба на локален пат Ациевци – Присојница		Мај/Јуни	2.500.000,00	Отворена постапка

**с.Ростуше,  
05.01.2016 година**

**ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
МУКРЕМ МЕХМЕДИ**